

ИЗЈАВА ЗА СОГЛАСНОСТ ОД ИНВЕСТИТОР - ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА FATCA/ COMPLIANCE STATEMENT FROM INDIVIDUAL INVESTOR FOR PURPOSES OF FATCA

Инвеститор / Investor

Име и презиме / Name and Surname: _____

Бр. на патна исправа (незадолжително) / No. Passport (optionally): _____

Изјавувам (се означува со X) / I state (be marked with X):

НЕ, НЕ СУМ државјанин, ниту резидент на САД за даночни цели (ЕМБГ/бр. на лична карта) / NO, I'M NOT a citizen or resident of the United States for tax purposes (EMBG/no.ID card) _____

ДА, СУМ државјанин на САД и/или резидент на САД за даночни цели / Yes, I'm a citizen of the United States and/or resident of the United States for tax purposes TIN или SSN / TIN or SSN: _____ (Даночен или идентификациски број на даночен обврзник во САД) / (Tax Identification Number or Social Security Number)

*доколку заокружите ДА, пополнете ја подолу Изјавата за собирање, обработка, чување и пренос на лични податоци.

* U.S. индикации: (обележете ја индикацијата на физичкото лице) / * US indicia: (mark the indication):

- државјанство на Соединетите Американски Држави (САД) / citizenship of the United States of America (USA)
- двојно државјанство од кое едното е на САД / dual citizenship of which one is of the United States
- дозвола за престој во САД т.н.зелена карта / permission to stay in the United States (green card)
- место на раѓање во САД, Порто Рико, Гуам или Девствените острови / place of birth in the United States, Puerto Rico, Guam or the Virgin Islands
- адреса на живеење во САД / residential address in the United States
- адреса за контакт во САД / contact address in the United States
- телефонски број од САД / phone number of the United States

Под морална, материјална и кривична одговорност се обврзувам дека неодољно ќе го известам Друштвото за управување со инвестициски фондови Генерали Инвестментс АД Скопје во случај на можна преселба во странство во рок од 60 дена, како и при настапување на секоја промена во моите лични податоци која може да биде значајна за утврдување на својството на резидент за даночни цели. / Under the moral, material and criminal responsibility I commit myself to inform forthwith the Asset Management Company Generali Investments AD Skopje in case of a possible moving abroad within 60 days, as well as the in appearance of any change in my personal data that can be important for determining the status of a resident for tax purposes.

Датум и место / Date and place:

Потпис на инвеститорот / Investor signature

ИЗЈАВА ЗА СОБИРАЊЕ, ОБРАБОТКА, ЧУВАЊЕ И ПРЕНОС НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ/ STATEMENT FOR COLLECTING, PROCESSING, STORING AND TRANSFERRING PERSONAL DATA

Со потпишување на оваа изјава, јас _____ од _____, со TIN _____, а во согласност со важечката регулатива за заштита на личните податоци, го овластувам Генерали Инвестментс АД Скопје како Контролор на збирки на лични податоци да може за потребите на известување во согласност со Даночниот акт издаден од страна на САД - Foreign Account Tax Compliance Act, да **собира, обработува, чува и пренесува** лични податоци и податоци кои претставуваат тајна, кои се обезбедени при процесот на идентификација, а ги вклучува следниве податоци: /

By signing this statement, I _____ from _____ with TIN number _____, in accordance with the applicable regulations for personal data protection, authorize Generali Investments AD Skopje as a controller of collection of personal data, and in order to comply with the reporting obligations required under the tax act issued by the USA – Foreign Account Tax Compliant Act, to collect, process, store and transfer personal data and information which are considered as secrecy, and are collected in the process of identification as follows:

1. Податоци кои се собираат, обработуваат и чуваат / Personal data for collecting, processing and storing

Идентификациски број на американски даночен обврзник (TIN); Датум и место на раѓање (за физички лица); Адреса на постојано место на живеење (улица, број, поштенски број, град, држава)/Седиште; Државјанство/зелена карта (за физички лица); Tax residence country code; Име и презиме, адреса на постојано место на живеење (улица, број, поштенски број, град, држава) и TIN за вистински (значителен) сопственик на компанија (само за правни лица); Состојба на сметките за извештајниот период; Вид на плаќања реализирани во извештајниот период; Износ на плаќања реализирани во извештајниот период / Title, First Name, Last Name of the client / Name of the Company, US Taxpayer Identification Number ("TIN"); Date of birth of the client; Place of permanent residence of the client (Street, Street-number, ZIP-Code, City, Country)/ Address of registered office; Citizenship / Holder of a "U.S. green card" (for individual persons); Tax residence country code; Title, First Name, Last Name, place of permanent residence (Street, Street-number, ZIP-Code, City, Country) and TIN number for beneficial owner of the company (for entities only); Balance of the accounts for the reporting period; Type of payments realized in the reporting period; Amount of payments realized in the reporting period.

2. Податоци кои се пренесуваат / Personal data for transferring

Име и презиме/назив; Идентификациски број на американски даночен обврзник (TIN); Датум и место на раѓање (за физички лица); Адреса на постојано место на живеење (улица, број, поштенски број, град, држава)/Седиште; Државјанство / зелена карта (за физички лица); Tax residence country code; Број на сметка, вид на сметка и валута; состојба на сметките за извештајниот период; Вид на плаќања реализирани во извештајниот период; Износ на плаќања реализирани во извештајниот период; Име и презиме, адреса на постојано место на живеење (улица, број, поштенски број, град, држава) и TIN за вистински (значителен) сопственик на компанија (само за правни лица). / Title, First Name, Last Name of the client / Name of the Company; US Taxpayer Identification Number ("TIN"); Place of permanent residence of the client (Street, Street-number, ZIP-Code, City, Country)/ Address of registered office; Citizenship / Holder of a "U.S. green card" (for individual persons); Tax residence country code; Title, First Name, Last Name, place of permanent residence (Street, Street-number, ZIP-Code, City, Country) and TIN number for beneficial owner of the company (for entities only); Balance of the accounts for the reporting period; Type of payments realized in the reporting period; Amount of payments realized in the reporting period; Title, First Name, Last Name, place of permanent residence (Street, Street-number, ZIP-Code, City, Country) and TIN number for beneficial owner of the company (for entities only)

Во случај на измени и дополнувања на FATCA регулативата, запознаена сум со фактот дека обемот на лични податоци/податоци за правното лице, кои се собираат, обработуваат, чуваат и пренесуваат (наведени погоре) може да се зголеми. За промените на FATCA регулативата, Друштвото ќе ме информира на следниот начин _____ (контакт адреса, телефон, електронска пошта) /

In case of any changes of and amendments to the FATCA legislation, I am aware of the fact that the scope of personal data of individuals/data for entities, which are collected, processed, stored and transferred (stated above) may be enlarged. The Company will inform me about the changes of the FATCA legislation on the following preferred manner: _____ (contact, address, telephone, e-mail).

Оваа изјава се користи исклучиво за усогласено постапување со FATCA регулативата и има важност додека трае мојот деловен однос со Друштвото/ деловниот однос на Друштвото со правното лице чии законски застапник сум. Запознаен сум со можноста оваа изјава да ја повлечам во секое време со поднесување на писмено барање за времетраење на деловниот однос и соодветно согласен сум Друштвото да го прекине деловниот однос поради повлекување на истата./

This statement can be used only for accomplishing FATCA compliance and is valid during my business relations with the Company/ business relations of the Company with entity being legally represented by me. I am informed about the possibility to revoke this statement at any time by submitting a written request to the Company during my business relations with the Company, and I am also aware of the Company's right to terminate the business relations due to the revoking of the statement.

Датум и место / Date and place:

Потпис на инвеститорот / Investor signature

* FATCA е регулатива за борба против затајување на данок на американските лица (американските даночни обврзници). Целта на FATCA е пријавување на странски финансиски средства. Според американскиот даночен закон, од лицата од САД генерално се бара да го пријават и платат данок на приход од сите извори. FATCA е донесен во 2010 година од страна на Конгресот, завршните одредби се објавени во јануари 2013 година и изменети и дополнети во Февруари 2014. / * FATCA is a regulation to combat tax evasion for US persons (US taxpayers). The objective of FATCA is the reporting of foreign financial assets. Under US tax law, US persons are generally required to report and pay taxes on income from all sources. FATCA was enacted in 2010 by Congress, Final Regulations were published in January 2013 and amended in February 2014.